



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
Министерство за труд и социјална политика
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Бр.-Nr. 02-3455/11
10-07-2023 20 год.-vite
СКОПЈЕ - SHKUP

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги
СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ експорт-импорт

Бр. 15/2023
10.07.2023 год.
ТЕТОВО

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Услуги за сервисирање и одржување на клима уреди за потребите на Министерство за труд и социјална политика

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за труд и социјална политика, со седиште на ул „Даме Груев“, бр 14 Скопје, претставувано од Министер Јованка Тренчевска, во понатамошниот текст: Договорен орган, од една страна и
2. Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со ЕМБС 6174329 седиште на Ул.120 бр.10 блок 56 зграда 2 Тетово, претставувано од Борис Гиневски, (во понатамошниот текст „Носител на набавката“) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка од мала вредност за услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 10-3455/2 од 09.05.2023 година, Одлука за избор на најповолен понудувач со архивски број 02-3455/8 од 30.05.2023 година, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор се услуги за сервисирање и одржување на клима уреди во Министерството за труд и социјална политика за период од една година.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонски јазик.

Борис Гиневски
Тетово

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредноста на овој договор изнесува 300.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Данокот на додадена вредност изнесува 54.000,00 денари.

Вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 354.000,00 денари.

Листа на цени

Ред.бр.	ОПИС	Ед. мерка	Количина	Ед.цена без ДДВ
1	Мотор компресор			
1.1	- за клима од 2,5 kW			
	P410	парче	1	519,70
	P22	парче	1	51,97
1.2	- за клима од 3,5 kW			
	P410	парче	1	4.677,28
	P22	парче	1	51,97
1.3	- за клима од 5,5 kW			
	P410	парче	1	519,70
	P22	парче	1	51,97
1.4	- за клима од 7kW			
	P410	парче	1	259,85
	P22	парче	1	51,97
1.5	- за клима од 10 kW			
	P410	парче	1	259,85
	P22	парче	1	259,85
2	Фреон	Kг.	1	3.585,92
3	Електронско ком. Дел	парче	1	3.804,19
4	Мотор вентилатор - надворешна единица	парче	1	467,73
5	Мотор вентилатор - Внатрешна единица	парче	1	467,73

БГ (Сашо) АМ

6	Стартен кондензатор	парче	1	1.974,85
7	Исправувач	парче	1	25,98
8	Четворостук вентил	парче	1	25,98
9	Далечински управувач	парче	1	2.858,34
10	Перка од внатрешна единица	парче	1	51,97
11	Перка од надворешна единица	парче	1	25,98
12	Пиксна (лежиште) од вентилатор	парче	1	51,97
13	Филтер	парче	1	623,64
14	Сепаратор за масло	парче	1	415,76
15	Стартно реле	парче	1	1.974,85
16	Термичка заштита на компресор	парче	1	467,73
17	Термостат	парче	1	987,43
18	Прекинувач	парче	1	25,98
19	Дислокација на климатизер	парче	1	935,46
20	Монтажа на нов климатизер			
20.1	- за клима од 2,5 kW	парче	1	2.556,91
20.2	- за клима од 3,5 kW	парче	1	5.145,01
20.3	- за клима од 5,5 kW	парче	1	2.556,91
20.4	- за клима од 7kW	парче	1	255,69
20.5	- за клима од 10 kW	парче	1	155,91
21	Чистење на клима уред	паушал	1	2.182,73
22	Чистење на филтри	паушал	1	1.299,24

Доколку утврдената вредност на договорот не се исполнi во наведениот рок на времетраењето на Договорот, истиот ќе престане да важи по истекот на рокот.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ја реализира услугата континуирано во период од една година (12 месеци), согласно барањата и условите од техничката спецификација и склучениот договор.

Носителот на набавката е должен да постапува согласно писмено барање за поправка доставено од одговорното лице за следење на реализација на договорот кај Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да ги врши услугите сукцисивно, согласно потребите на Договорниот орган. Максималниот рок за поправка односно сервис на клима уред е еден работен ден. Доколку Економскиот оператор смета дека не може да ја изврши поправката во наведениот рок (максимум 1 работен ден), должен е писмено да го извести Договорниот орган и да даде образложение за проблемот и потребното време за поправка и откако ќе добие одобрување од одговорното лице за следење на реализација на договорот, да пристапи кон извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен за реализација на услугата која е предмет на набавката да ги преземе сите активности кои одговараат на природата на бараната услуга и предметната услуга да ја врши совесно, квалитетно и навремено, согласно описот и природата на бараните услуги.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорот е со важност од 1 (една) година од моментот на потпишувањето на двете договорни страни.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Начин на плаќање е во рок до 60 дена од денот на прием на фактурата во Архива на Министерство за труд и социјална политика.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за труд и социјална политика.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Навременото и квалитетно извршување на договорот, носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Кисината на банкарската гаранција изнесува 5% од вкупната вредност на договорот со ДДВ.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосно реализација на договорот. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Буг Стево Ѓ.

За неисполнување на договорните обврски од страна на Носителот на набавка, Договорниот орган има право да ја активира и наплати Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од договорниот лице за следење на реализација на договорот кај договорниот орган како и врз основа на доставената понуда и утврдена техничка спецификација.

Член 9

Носителот на набавката врз основа на добиеното барање, сукцесивно во зависност од потребата на Договорниот орган се обврзува да ги извршува услугите предмет договорот.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган се обврзува дека ќе врши исплата на цената за извршените услуги на начин определен со овој Договор.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Тони Тосковски, или друго лице овластено од Министер.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Член 11

Договорните страни се согласни деска во случај кога Носителот на набавката нема да ја изврши обврската во роковите определени во овој договор, истиот е согласен на договорна казна. Носителот на набавката се обврзува да плати пенали во висина од 5 (пет) промили од вредноста на неизвршената услуга за неисполнување или неурядно и задоцнето исполнување, но износот на пеналите не може да биде поголем од 5% од вредноста на овој Договор.

Договорниот орган пресметката на договорната казна од став 1 на овој член ќе ја одбие од цената на услугата определена во член 3 од овој договор.

Буг
Славчо А.

Доколку Носителот на набавка ненавремено ги извршува услугите кои се предмет на набавка, Договорниот орган има право да ја наплати и Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот.

ВИША СИЛА

Член 12

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините на Виша сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заедничко прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 13

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 14

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат спорот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 15

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 16

Кога Носителот на набавката нема да ја исполнi својата обврска, во тој случај Договорниот орган, може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот, а во секој случај има право на надомест на штета и активирање на банкарска гаранција дури и да не даде дополнителен рок за извршување на услугата.

Член 17

Кога носителот на набавката нема да ја исполнi својата обврска во определениот рок, договорниот орган има право да му даде дополнителен рок за исполнување на обврската.

Дополнителниот рок може да се даде само во случај кога Договорниот орган не трпи штета и во тој случај нема да се бара надомест на штета и да се активира банкарска гаранција.

Член 18

Буг
Кашев 

Ако носителот на набавката не ја исполни својата обврска во определениот рок / дополнителниот рок, Договорниот орган може да го раскине договорот, да ја активира банкарската гаранција и да бара надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот поради неисполнување на обврските во определениот рок и во дополнителниот рок, Договорниот орган има право на надомест на штета и право да ја активира банкарската гаранција.

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорот стапува во сила со денот на депонирањето на оригинална банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот кај Договорниот орган од страна на Носителот на набавката.

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој Договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должностна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат или дополнат со склучување на Анекс кон договорот, согласно Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

Дополнувањата и измените на овој Договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Договорните страни немаат право своите обврски да ги пренесат на трета страна, без взаимна писмена согласност и согласно Законот за јавни набавки.

Овој Договор е изработен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Носителот на набавката и 2 (два) за Договорниот орган.



Изготвил: Благица Мирчевска, Раководител на одделение
Согласен: Славица Костовска, Раководител на сектор
Одобрил: Љубица Панова, Раководител на сектор

Three handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Благица Мирчевска', the second is 'Славица Костовска', and the third is 'Љубица Панова'. They are placed below their respective names in the text above.